

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 22 став 1 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), министерот за образование и наука ја донесе наставната програма по наставниот предмет *спорт и спортски активности* за III (трета) година образование од средното стручно образование со четиригодишно траење.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО



Наставна програма

**СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ**

*модуларно дизајнирана*

*за III година*

*Сите образовни профили / квалификации*

*Сите струки / сектори*

Скопје, 2019 година

<b>Назив на наставната програма</b>	Спорт и спортски активности
<b>Тип на наставна програма</b>	Задолжителна
<b>Кредитна вредност на наставната програма</b>	3 (три) ЕЦВЕТ <sup>1</sup> кредити
<b>Струка</b>	Сите струки
<b>Сектор</b>	Сите сектори
<b>Образовен профил</b>	Сите образовни профили
<b>Назив и ниво на квалификација</b>	Сите квалификации IV (четврто) ниво
<b>Година на изучување</b>	III (трета)
<b>Број на часови неделно/годишно за реализација на наставната програма</b>	2 / 72
<b>Цели на наставна програма</b>	<p>Ученикот/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• да ги осознае вредностите на спорот и спортските активности, нивното позитивно влијание врз организмот, културното и духовно збогатување на личноста;</li> <li>• да создаде навики за редовно спортување, одржување на физичките, здравствените и работните способности, кој ќе му користат за активен одмор во секојдневниот животот и неговото идно занимање;</li> </ul>

---

<sup>1</sup> Закон за Националната рамка на квалификации.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• да се оспособи преку изведување на разни видови на активности и комплекси вежби самостојно и правилно да го подготвува и дозира организмот за спортување;</li> <li>• да ги развие општите и специфичните физички способности карактеристични за избраниот спорт (спортови);</li> <li>• да ги совлада и усоврши спортските и техничко-тактичките елементи од избраниот спорт(спортови);</li> <li>• да се стекне со знаење, умеенje и вештини да научените техничко-тактички елементи од избраниот спорт (спортови) успешно ги применува во игра, почитувајќи ги правилата;</li> <li>• да се стекне со култура за навивање и позитивен развој на психо-социо-комуникациски односи пред, за време и по спортското натпреварување;</li> <li>• да се оспособи да ги почитува етичките норми на однесување и развивање на спортско-натпреварувачкиот дух со достоинствено и спортско однесување кон противникот (фер-плеј).</li> </ul>
Модуларни единици на наставна програма	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ВЕЖБИ ЗА ОБЛИКУВАЊЕ НА ТЕЛОТО И ДВИЖЕЊАТА</li> <li>• АТЛЕТИКА</li> <li>• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА</li> <li>• КОШАРКА</li> <li>• ОДБОЈКА</li> <li>• РАКОМЕТ</li> <li>• ФУДБАЛ</li> </ul> <p><b>НАПОМЕНА:</b> Наведените модуларни единици се без определен број на часови за реализација од следните причини:</p> <p>-во сите училишта нема исти просторно и материјално-технички услови за нивна реализација, затоа може да се зголеми бројот на часовите на модуларните единици за кои има услови за работа.</p> <p>-во средното образование спортивите (спортот) се изборни. Тоа значи дека, спортивите (спортот) се избираат во зависност од условите кои ги има училиштето, од желбите и интересите на учениците како и од афинитетот</p>

	<p>на наставникот. Училиштето треба да понуди најмалку пет спортивни за кои има услови, а учениците на почетокот од учебната година преку анкетирање може да изберат еден или повеќе од понудените спортивни. Во наредните учебни години тој избор може да биде поразличен.</p> <p>Доколку во училиштето нема услови за реализација на ниедна од наведените модуларни единици, тогаш наставникот може да планира и реализира <b>изборни спортивни</b> (групни фитнес програми, ракетни спортивни, пливање, скијање, планинарење и др.) како и други спортивни коишто не се наведени, а во училиштето има услови за нивна реализација.</p>
<b>Материјално-технички и просторни услови</b>	За постигнување на целите на наставната програма неопходни се следните просторно и материјално - технички услови: спортска сала според предвидениот нормативот за простор и надворешни терени за предвидените спортски игри и атлетика, атлетски справи и реквизити, гимнастички справи и реквизити, конструкции за спортски игри и соодветни топки.
<b>Норматив на наставен кадар</b>	Наставната програма ја реализираат наставници со завршени студии по физичка култура - наставен смер, VII/1 или VIA според МРК и 240 ЕКТС.

Модуларна единица 1: ВЕЖБИ ЗА ОБЛИКУВАЊЕ НА ТЕЛОТО И ДВИЖЕЊАТА				
Ред број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување*
1	<p><b>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- самостојно состави и изведува комплекси вежби за истегнување, јакнење и лабавење на сите делови од телото без реквизити,</li> </ul>	<p>-Комплекси вежби за истегнување, јакнење и лабавење на мускулатурата на целото тело (глава и врат, раце и раменски појас, труп, колкови и нозе) без реквизити.</p>	<p>Наставникот објаснува и им дава задача на учениците самостојно да состават и изведуваат комплекс вежби за обликување на телото и движењата без реквизити и да го определат темпото и ритамот на изведувањето, а наставникот ги следи и коригира.</p>	<p><b>Ученикот/ученичката може:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Самостојно да состави по една вежба за обликување за секој дел од телото;</li> <li>-Самостојно да состави по две вежби за обликување за секој дел од телото и правилно да ги изведува;</li> <li>-Самостојно да состави цел комплекс вежби за обликување за секој дел од телото и ги изведува правилно и со соодветно темпо и ритам;</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- самостојно состави и изведува вежби за истегнување, јакнење и лабавење на сите делови од телото со реквизити.</li> </ul>	<p>-Комплекс вежби за истегнување, јакнење и лабавење на мускулатурата на целото тело(глава и врат, раце и раменски појас, труп, колкови и нозе)со реквизити.</p>	<p>Наставникот објаснува и им дава задача на учениците самостојно да состават и изведуваат комплекс вежби за обликување на телото и движењата со реквизити и да го определат темпото и ритамот на изведувањето, а наставникот ги следи и коригира.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Самостојно да состави по една вежба за обликување со реквизити за секој дел од телото;</li> <li>-Самостојно да состави по две вежби за обликување за секој дел од телото со реквизити и правилно ги изведува;</li> <li>-Самостојно да состави цел комплекс вежби за обликување со</li> </ul>

\*Внесени се стандарди/индикатори за постигнување на резултатите од учењето врз основа на кои се определуваат критериумите за оценување.

				реквизити за секој дел од телото и ги изведува правилно и со соодветно темпо и ритам;
3	- Самостојно состави и изведува вежби за истегнување, јакнење и лабавење на сите делови од телото на справи.	-Вежби за истегнување, јакнење и лабавење на мускулатурата на целото тело(глава и врат, раце и раменски појас, труп, колкови и нозе)на справи.	Наставникот објаснува и им дава задача на учениците самостојно да состават и изведуваат комплекс вежби за обликување на телото и движењата на справи и да го определат темпото и ритамот на изведувањето, а наставникот ги следи и коригира.	-Самостојно да состави по една вежба за обликување на справи за секој дел од телото; -Самостојно да состави по две вежби за обликување за секој дел од телото на справи и правилно ги изведува; -Самостојно да состави цел комплекс вежби за обликување за секој дел од телото на справи и ги изведува правилно и со соодветно темпо и ритам;

Модуларна единица 2: АТЛЕТИКА				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување*
1	<p>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- трча и натпреварува на кратки патеки, на долги патеки и штафетно трчање според правилата;</li> </ul>	<p>-Трчање на кратки патеки-низок старт на 100м. со мерење на време.</p>	<p>Наставникот објаснува и организира трчање на 100м. со низок старт, а тој им дава знак за стартување, ги следи сите фази од трчањето и го мери и евидентира постигнатото време.</p>	<p>Ученикот/ученичката може:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да стартува со низок старт и трча со брзо темпо на 100м со мерење на време;</li> <li>- да стартува и трча техички правилно со брзо темпо на 100м. со мерење на време ;</li> <li>- да се натпреварува во трчање на кратки патеки на 100м. со мерење на време;</li> </ul>
		<p>-Трчање на долги патеки-висок старт на 1000 – 1200м. со мерење на време.</p>	<p>Наставникот објаснува и демонстрира висок старт и правилно трчање на долги патеки, потоа учениците демонстрираат висок старт и трчаат на 1000 – 1200м., а тој ги следи нивните активности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да стартува со висок старт и трча со прилагодено темпо;</li> <li>- да трча техички правилно со прилагодено темпо на 800 – 1000м;</li> <li>- да се натпреварува во трчање на долги патеки (1000 – 1200м).</li> </ul>
		<p>- Штафетно трчање: 4 x 100м. со мерење на време.</p>	<p>-Наставникот објаснува и демонстрира штафетно трчање потоа, учениците изведуваат штафетно трчање (4 x 100м.), а наставникот ги следи нивните</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да стартува, да ја предава и прима штафетната палка во определениот простор и ја истручува определената дистанца (100м.);</li> <li>- правилно да стартува и правилно</li> </ul>

\* Внесени се стандарди/индикатори за постигнување на резултатите од учењето врз основа на кои се определуваат критериумите за оценување.

			активности.	да ја предава и прима штафетната палка во определениот простор и ја истрчува определената дистанца со максимална брзина (100м.); 2.1.9. Ученикот се натпреварува во штафетно трчање (4 x 100м.)
2	- скока во далечина и височина со примена на предвидените атлетски техники и правила и се натпреварува во скок во височина и далечина;	- Скокање во далечина со „згрчена и свиена техника“ со мерење на постигнатиот резултат.	-Наставникот објаснува и организира скок во далечина, учениците ги следат упатствата за работа и изведуваат скок во далечина според предвидените техники.	- да скока во далечина со двете предвидени техники запазувајќи ги сите фази од скокот; - правилно да скока во далечина со двете предвидени техники, запазувајќи ги сите фази од скокот; - да се натпреварува во скок во далечина со примена на двете техники.
	- Скок во височина со „опчекорна и фозбери“ техника со мерење на постигнатиот резултат.	-Наставникот објаснува, демонстрира и организира скок во височина („опчекорна и фозбери“), учениците ги следат упатствата за работа и изведуваат скокови во височина во фази и комплетна техника.	- да скока во височина со двете предвидени техники запазувајќи ги сите фази; - правилно да скока во височина со двете техники запазувајќи ги сите фази; - да се натпреварува во скок во височина со двете предвидени техники.	

3	<p>- фрла ѓуле со „школска и рационална техника“ и се натпреварува во фрлање на ѓуле почитувајќи ги правилата.</p>	<p>-фрлање ѓуле: „школска и рационална техника“ со мерење на постигнатиот резултат.</p>	<p>-Наставникот објаснува, демонстрира и организира фрлање ѓуле со двете техники, учениците ги следат упатствата за работа и изведуваат фрлање ѓуле по фази, а потоа комплетните техники.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да фрла ѓуле со двете предвидени техники;</li> <li>- правилно да фрла со двете техники;</li> <li>-да се натпреварува во фрлање ѓуле со двете техники.</li> </ul>
---	--	---	---	---

Модуларна единица 3: СПОРТСКА ГИМНАСТИКА				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување*
1	<b>АКРОБАТИКА:</b> Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:  - состави и изведува гимнастички елементи на партер поединечно и поврзани во композиција.	- Летечки колут поврзано со колут напред.	- Наставникот објаснува и ги демонстрира двата елемента поврзано, учениците ги следат напатствијата за работа и ги изведуваат елементите поврзано во една целина.	<b>Ученикот/ученичката може:</b> - да изведува летечки колут поврзано со колут напред; - правилно да изведува летечки колут преку една медицинка поврзано со колут напред; - правилно да изведува летечки колут преку две - три медицинки поврзано со колут напред.
		- Колут назад преку стој на раце.	- Наставникот објаснува и ги демонстрира двата елемента поврзано, учениците ги следат напатствијата за работа и ги изведуваат елементите поврзано.	- да изведува колут назад преку стој на раце со помош; - да изведува правилно колут назад преку стој на раце со мала асистенција; - самостојно и правилно технички да изведува колут назад преку стој на раце;

\*Внесени се стандарди/индикатори за постигнување на резултатите од учењето врз основа на кои се определуваат критериумите за оценување.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Стој на раце поврзано со колут напред.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот ги објаснува елементите и ги демонстрира поврзано во една целина, учениците ги следат упатствата за работа и ги изведуваат елементите поврзано.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да изведува стој на раце поврзано со колут напред со асистенција;</li> <li>- правилно и со асистенција да изведува стој на раце поврзано со колут напред;</li> <li>- самостојно и правилно да изведува стој на раце поврзано со колут напред.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Премет на страна („флик“)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот го објаснува елементот и го демонстрира, учениците ги следат упатствата за работа и го изведуваат елементот во фази и во целина.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да изведува премет на страна („флик“) со помош;</li> <li>- правилно технички и со помала помош да изведува премет на страна („флик“);</li> <li>- самостојно и правилно да изведува премет на страна(„флик“).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Состав од вежби на партер</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот им дава задача да состават вежби на партер со помалку и повеќе елементи, учениците ги следат насоките и составуваат вежби според нивните знаења и способности.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да изведува состав на вежба со <math>\frac{1}{2}</math> од изучените елементи на партер;</li> <li>- да изведува состав на вежба со повеќе од <math>\frac{1}{2}</math> од изучените елементи;</li> <li>- да изведува состав на вежба од сите изучени елементи на партер.</li> </ul>

	<b>РАЗБОЈ:</b> <b>Ученикот ќе биде способен да:</b>  - состави и изведува гимнастички елементи на разбој, поединечно и поврзани во композиција.	-Нишање во потпор, во задниш изведување на упор	- Наставникот го објаснува и го демонстрира елементот, учениците ги следат насоките за работа и го изведуваат елементот.	- да демонстрира изведба на упор во задниш од нишање во потпор со помош на разбој;  - да демонстрира правилна изведба на упор во задниш од нишање во потпор со помош на разбој;  - самостојно и правилно да изведе упор во задниш од нишање во потпор со големи амплитуди на разбој.
2		-Нишање во упор, сед разножно и раменски стој.	- Наставникот објаснува и ги демонстрира елементите поврзано во една целина, им дава задача на учениците да ги изведуваат елементите поврзано и ги следи нивните активности.	- да изведе поврзано нишање во упор, сед разножно и раменски стој со помош;  - да изведе поврзано и технички правилно нишање во упор, сед разножно и раменски стој со мала асистенција;  - да изведе самостојно и правилно нишање во упор, сед разножно и раменски стој со големи амплитуди во една целина.
		- Колут напред на разбој од раменски стој до сед разножно.	- Наставникот објаснува и ги демонстрира елементите поврзано, учениците ги следат насоките за работа и ги изведуваат елементите.	- од раменски стој да изведува колут напред на разбој до сед разножно со помош;  - самостојно да изведува колут напред од раменски стој на разбој до сед разножно;  - самостојно и технички правилно да изведува колут напред од раменски стој до сед разножно на разбој.

	<p>- Соскок во предниш со вртење за <math>180^{\circ}</math> навнатре од нишање во упор.</p>	<p>-Наставникот го објаснува и им дава задача да изведат соскок во предниш со вртење за <math>180^{\circ}</math> навнатре од нишање во упор. Учениците ги следат насоките за работа и го изведуваат елементот во целина.</p>	<p>- да изведува соскок во предниш со вртење навнатре за <math>180^{\circ}</math> нозе и со помош од нишање во упор на разбој;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- технички правилно да изведува соскок во предниш со вртење навнатре за <math>180^{\circ}</math> од нишање во упор;</li> <li>- самостојно и технички правилно да изведува соскок во предниш со вртење навнатре за <math>180^{\circ}</math> од нишање во упор со големи амплитуди.</li> </ul>
	<p>- Состав на вежби на разбој</p>	<p>- Наставникот објаснува и им дава задача да состават и изведат вежба на разбој од научените елементи и според нивните знаења. Учениците составуваат и изведуваат вежба на разбој.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- самостојно да демонстрира состав на вежба на разбој со <math>\frac{1}{2}</math> од изучените елементи, со недостатоци во техничката изведба, координацијата и ритамот;</li> <li>- самостојно да демонстрира состав на вежба од сите изучени елементи на разбој, технички правилно со одредени помали недостатоци во координацијата и ритамот;</li> <li>- самостојно и технички правилно да изведува состав на вежба од сите изучени елементи на разбој координирано и во ритам.</li> </ul>

	<b>ВРАТИЛО:</b> Ученикот ќе биде способен да:  - состави и изведува гимнастички елементи на вратило, поединечно и во композиција.	- Нишање на вратило со занишување(клим) и сокок во задниш. (високо вратило)	- Наставникот го објаснува и го демонстрира елементот и им дава насоки на учениците за изведување на елементите.	- со занишување (клим) да изведува нишање на вратило и сокок во задниш со помош; - со занишување да изведува правилно нишање на вратило и сокок во задниш со испружени нозе со помали амплитуди со мала аистенција; - самостојно со занишување да изведува правилно нишање на вратило и сокок во задниш со испружени нозе со големи амплитуди и навремено одвојување од вратилото. .
3		- Узмав, ковртлај назад, ковртлај напред (ниско и високо вратило).	- Наставникот објаснува и демонстрира узмав, ковртлај назад и напред едноподруго и им дава насоки за работа, учениците ги следат упатствата за работа и ги изведуваат елементите.	- со одраз со една нога на ниско и со извлекување на високо вратило со помош да изведува узмав, ковртлај назад и ковртлај напред со погрчени нозе; - со одраз со една нога на ниско и со извлекување на високо вратило со мала аистенција да изведува узмав, ковртлај назад и ковртлај напред со испружени нозе; - самостојно и технички правилно да изведува узмав, ковртлај назад и ковртлај напред на високо вратило.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Подметен сокок од упор преден (високо вратило)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот го објаснува и демонстрира подметен сокок од упор преден на вратило и им дава на учениците насоките за работа.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да изведува подметен сокок од упор преден со помош на вратило;</li> <li>- да изведува подметен сокок од упор преден со испружени нозе и мала асистенција на вратило;</li> <li>- да изведува технички правилен подметен сокок од упор преден самостојно со стабилен и мек доскок.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Состав на вежба на вратило (високо)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот дава насоки и задача за составување на вежба од изучени елементи на вратило. Учениците составуваат и изведуваат вежба според нивните знаења.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- самостојно да демонстрира состав на вежба на вратило со <math>\frac{1}{2}</math> од изучените елементи, со недостатоци во техничката изведба, координацијата и ритамот;</li> <li>- самостојно да демонстрира состав на вежба од сите изучени елементи на вратило, технички правилно со одредени помали недостатоци во координацијата и ритамот;</li> <li>- самостојно и технички правилно да изведува состав на вежба од сите изучени елементи на вратило координирано и во ритам.</li> </ul>

4	<p><b>АЛКИ:</b></p> <p>Ученикот ќе биде способен да:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- состави и изведува гимнастички елементи на алки поединечно и во композиција.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Нишање, висови и промена на висови (вис преден, вис узнето(склопено), вис со главата надолу и вис заден) на алки.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот ги објаснува и демонстрира елементите на алки поединечно и поврзано во композиција, а учениците ги следат насоките за работа.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-да изведува нишање, висови и промена на висови на алки со испружени нозе и со помош;</li> <li>- самостојно од нишање да изведува висови и промена на висови на алки со испржени нозе;</li> <li>- самостојно да изведува технички правилно нишање, висови и промена на висови во една целина со големи амплитуди.</li> </ul>
5	<p><b>ПРЕСКОЦИ:</b></p> <p>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изведува прескоци преку коњ со „расчекорна и згрчена техника“ со заножување.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Прескок преку коњ техника „расчекорна“со заножување.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот објаснува и демонстрира прескок преку коњ со „расчекорна техника“ со заножување, учениците ги следат насоките за работа и го изведуваат елементот.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да изведува прескок преку коњ со „расчекорна техника“ со испружени нозе и со помош;</li> <li>- да изведува прескок преку коњ со „расчекорна техника“ со испружени нозе самостојно и мало заножување;</li> <li>- самостојно и технички правилно да изведува прескок со техника „расчекорна“ со заножување.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Прескок преку коњ со „згрчена“ техника со заножување.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот објаснува и демонстрира прескок преку коњ со „згрчена“ техника со заножување, учениците ги следат насоките за работа.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да изведува прескок преку коњ со „згрчена“ техника неправилно и со помош;</li> <li>- да изведува правилен прескок преку коњ со „згрчена техника“ самостојно и мало заножување;</li> <li>- самостојно и технички правилно да изведува прескок со „згрчена“ техника со заножување.</li> </ul>
6	<p><b>ГРЕДА:</b>  <b>Ученичката ќе биде способна да:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- состави и изведува елементи на гимнастичка греда, поединечно и во композиција.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наскок суножно на гимнастичка греда и сокскок свиено на крајот од гредата.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот објаснува и демонстрира насок на гимнастичка греда суножно, ученичките ги следат насоките за работа и ја извршуваат зададената задача.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да изведува насок суножно на гимнастичка греда со помош;</li> <li>- да изведува насок суножно на гимнастичка греда со мала асистенција;</li> <li>- самостојно и технички правилно да изведува насок на гимнастичка греда.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Детски и мачкини поскоци на гимнастичка греда и свртување за <math>180^0</math>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот објаснува и демонстрира детски и мачкини поскоци на гимнастичка греда и свртување за <math>180^0</math>, ученичките преку дадените насоки ги реализираат зададените задачи.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да изведува детски и мачкини поскоци и свртување за <math>180^0</math> на гимнастичка греда со неправилна положба на телото и нозете;</li> <li>- да изведува детски и мачкини поскоци и свртување за <math>180^0</math> на гимнастичка греда со нарушена рамнотежа;</li> <li>- во балансирана положба и технички правилно да изведува детски и</li> </ul>

			мачкини поскоци и свртување за $180^0$ на гимнастичка греда.
	- Челна вага на гимнастичка греда	- Наставникот објаснува и демонстрира челна вага на гимнастичка греда, ученичките ги следат насоките за работа и изведуваат челна вага на гимнастичка греда.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да изведува челна вага на гимнастичка греда со свиткани нозе и со помош;</li> <li>- да изведува челна вага на гимнастичка греда со испружени нозе, помала амплитуда, во урамнотежена положба со мала асистенција;</li> <li>- да изведува челна вага на гимнастичка греда самостојно, технички правилно, голема амплитуда и во урамнотежена положба.</li> </ul>

		<p>- Составување и изведба на научените елементи на гимнастичка греда поединечно и поврзани во композиција,</p>	<p>-Наставникот објаснува и дава задача да состават вежба од изучените елементи на гимнастичка греда, ученичките изведуваат состав на вежба од изучени елементи.</p>	<p>- самостојно да демонстрира поединечно елементи и состав на вежба на греда со <math>\frac{1}{2}</math> од изучените елементи, со недостатоци во техничката изведба, координацијата и ритамот;</p> <p>- самостојно да демонстрира поединечно елементи и состав на вежба од сите изучени елементи на греда, технички правилно со одредени помали недостатоци во координацијата и ритамот;</p> <p>- самостојно и технички правилно да изведува поединечно и состав на вежба од сите изучени елементи на греда координирано, со големи амплитуди и во ритам.</p>
7	<p><b>ДВОВИСИНСКИ РАЗБОЈ:</b> Ученичката ќе биде способна да:</p> <p>- да состави и изведува гимнастички елементи на двовисински разбој, поединечно и во композиција.</p>	<p>- Узмав, ковртлај назад, ковртлај напред (ниска и висока притка).</p>	<p>- Наставникот објаснува и демонстрира узмав, ковртлај назад и ковртлај напред едноподруго и им дава насоки за работа на учениците.</p>	<p>- со одраз со една нога на ниска и со извлекување на висока притка со помош да изведува узмав, ковртлај назад и ковртлај напред со погрчени нозе;</p> <p>- со одраз со една нога на ниска и со извлекување на висока притка со мала помош да изведува узмав, ковртлај назад и ковртлај напред со испружени нозе;</p> <p>- самостојно и технички правилно да</p>

			изведува узмав, ковртлај назад и ковртлај напред на висока притка.
	<p>-Од упор преден на висока притка, подметен сокок во задниш.</p>	<p>- Наставникот објаснува и демонстрира подметен сокок во задниш и им дава насоки за работа на учениците.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- од упор преден на висока притка со придржување, да изведува подметен сокок во задниш со погрчени нозе;</li> <li>- од упор преден на висока притка самостојно да изведува подметен сокок во задниш со помала амплитуда и несигурен досок;</li> <li>- самостојно и технички правилно да изведува подметен сокок во задниш со голема амплитуда и мек досок.</li> </ul>
	<p>- Изведба на научените елементи на двовисински разбој поврзани во композиција</p>	<p>-Наставникот објаснува и дава задачи на ученичките да состават вежба на двовисински разбој според нивните знаења, ученичките ги следат насоките составуваат и изведуваат вежба од научените елементи .</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- самостојно да демонстрира состав на вежба на двовисински разбој со <math>\frac{1}{2}</math> од изучените елементи, со недостатоци во техничката изведба, координацијата и ритамот;</li> <li>- самостојно да демонстрира состав на вежба од сите изучени елементи на двовисински разбој, технички правилно со одредени помали недостатоци во координацијата и</li> </ul>

			<p>ритамот;</p> <p>- самостојно и технички правилно да изведува состав на вежба од сите изучени елементи на двовисински разбој координирано и во ритам.</p>
--	--	--	---

Модуларна единица 4: КОШАРКА				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување*
1	<p>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изведува елементи од кошарката во услови на игра и да игра кошарка со почитување и примена на правилата.</li> </ul>	<p>-Кошаркарско водење на топката во место и движење, во разни правци со различна брзина во услови на игра и во игра.</p>	<p>- Наставникот објаснува, поставува задачи и организира водење на топка во услови на игра и во игра и ги следи нивните активности.</p>	<p><b>Ученикот/ученичката може:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да води топка наизменично со двете раце со полуактивен противник со брзо трчање;</li> <li>- правилно да води топка наизменично со двете раце со брзо трчање и во разни правци со активен противник;</li> <li>- да води топка наизменично со двете раце при максимална брзина во игра.</li> </ul>
		<p>-Разни видови на основни додавања и примања на топка во место и движење во услови на игра и во игра.</p>	<p>- Наставникот објаснува, поставува задачи и организира додавање и примање на топка во услови на игра и во игра и ги следи нивните активности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да изведува додавање и примање на топката на разни начини и растојанија со полуактивен противник;</li> <li>- правилно и прецизно да изведува додавања и примања на топката на различни начини и растојанија со активен противник;</li> <li>- да изведува правовремени, рационални и прецизни додавања и примања на топката на разни начини и растојанија во игра.</li> </ul>

\*Внесени се стандарди/индикатори за постигнување на резултатите од учењето врз основа на кои се определуваат критериумите за оценување.

	<p>-Уфрлување на топката во кош без скок и скок шут од разни позиции во услови на игра и во игра.</p>	<p>- Наставникот објаснува, поставува задачи и организира уфрлување на топката во кош без скок и скок шут од разни позиции во услови на игра и во игра и ги следи нивните активности.</p>	<p>- да изведува скок шут со полуактивен противник ; - правилно да изведува скок шут од разни позиции со активен противник; - успешно и правилно да изведува скок шут од разни позиции и дистанци во игра.</p>
	<p>-Кошаркарски двочекор во услови на игра и во игра.</p>	<p>- Наставникот објаснува, поставува задачи и организира уфрлување на топката во кош со кошаркарски двочекор од разни позиции во услови на игра и во игра и ги следи нивните активности.</p>	<p>- да прави ролинг околу полуактивен противник и изведува двочекор со полагање на топка; - правилно да прави ролинг со активен противник и изведува двочекор со полагање на топка; - успешно со ролинг да изведува кошаркарски двочекор со полагање на топката во игра.</p>
	<p>-Пивотирање во услови на игра и во игра.</p>	<p>- Наставникот објаснува, поставува задачи и организира пивотирање од разни позиции и ситуации во услови на игра и во игра и ги следи нивните активности.</p>	<p>- да изведува пивотирање во разни правци со полуактивен противник; - да изведува пивотирање со активен противник; - успешно да изведува пивотирање во сите правци во одбрана и напад во игра.</p>

	<p>-Игра на еден и два коша со примена на научените елементи и решавање на тактички задачи.</p>	<p>- Наставникот вербално објаснува, им ги соопштува улогите на играчите во одбрана и напад, игра еден на еден, два на два, три на три, четири на четири и пет на пет со примена на научени елементи од кошарката со правовремено, прецизно и рационално изведување на истите за време на игра.</p> <p>- Учениците ги следат упатствата за работа, ги завземаат своите позиции во одбрана и напад и играат кошарка на еден и два коша со почитување на правилата.</p>	<p>- според добиената улога да се движи на терен и ги применува сите изучени елементи во игра еден на еден и два на два;</p> <p>- според добиената улога да се движи на терен и ги применува сите изучени елементи во игра три на три и четири на четири;</p> <p>- правовремено и успешно да ги применува сите изучени елементи во игра на два коша пет на пет со почитување на правила на игра.</p>
--	---	---	--

Модуларна единица 5: РАКОМЕТ				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување*
1	<p>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изведува елементи од ракометот во услови на игра и да игра ракомет со почитување на правилата на игра.</li> </ul>	<p>-Разни видови додавање и примање на топка во место и движење во услови на игра и во игра.</p>	<p>- Наставникот објаснува, поставува задачи и организира додавање и примање на топка во услови на игра и во игра и ги следи нивните активности.</p>	<p><b>Ученикот/ученичката може:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да изведува додавање и примање на топката на разни начини и растојанија со полуактивен противник;</li> <li>- правилно и прецизно да изведува додавања и примања на топката на различни начини и растојанија со активен противник;</li> <li>- да изведува правовремени, рационални и прецизни додавања и примања на топката на разни начини и растојанија во игра.</li> </ul>

---

\* Внесени се стандарди/индикатори за постигнување на резултатите од учењето врз основа на кои се определуваат критериумите за оценување.

	<p>Водење на топката во место и движење, во разни правци со различна брзина во услови на игра и во игра</p>	<p>- Наставникот објаснува, поставува задачи и организира водење на топка во услови на игра и во игра и ги следи нивните активности.</p>	<p>- да води топка со брзо трчање, водење со менување на правец со полуактивен противник;</p> <p>- правилно да води топка, водење со менување на правец со брзо трчање со активен противник;</p> <p>- правилно да води топка, водење со соодветно менување на правец со брзо трчање во игра.</p>
	<p>-Шутирање на гол со исчекор во услови на игра и во игра.</p>	<p>- Наставникот објаснува, поставува задачи и организира шутирање на гол со исчекор во услови на игра и во игра и ги следи нивните активности.</p>	<p>- да шутира на гол со исчекор со полуактивен противник;</p> <p>- да шутира на гол со исчекор технички правилно со активен противник;</p> <p>- да шутира на гол со исчекор технички правилно, правовремено и прецизно во игра.</p>
	<p>-Шутирање на гол од крилни позиции во услови на игра и во игра.</p>	<p>- Наставникот објаснува, поставува задачи и организира шутирање на гол од крилни позиции во услови на игра и во игра и ги следи нивните активности.</p>	<p>-да шутира на гол од крилни позиции со полуактивен противник;</p> <p>- да шутира на гол од крилни позиции правилно со активен противник со зголемување на аголот при изведбата на шутот;</p> <p>- да шутира правилно и прецизно на гол од крилни позиции во игра.</p>

	<p>-Шутирање на гол од позиција на кружен напаѓач (пикер)( од линија, со скок од шестерецот, со свртување и со пад) во услови на игра и во игра.</p>	<p>- Наставникот објаснува, поставува задачи и организира шутирање на гол од позиција на кружен напаѓач, во услови на игра и во игра и ги следи нивните активности.</p>	<p>-да шутира на гол од позиција на кружен напаѓач (пикер) на наведените начини со полуактивен противник;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правилно да шутира на гол од позиција на кружен напаѓач на наведените начини со активен противник;</li> <li>- правилно, правовремено и прецизно да шутира на гол на наведените начини од позиција на кружен напаѓач во игра, според правилата.</li> </ul>
	<p>-Шутирање на гол со скок во височина во услови на игра и во игра.</p>	<p>- Наставникот објаснува, поставува задачи и организира шутирање на гол со скок во височина, во услови на игра и во игра и ги следи нивните активности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да примени скок шут во височина преку полуактивен блок;</li> <li>- да примени скок шут во височина преку активен блок;</li> <li>-да примени правовремено и прецизно скок шут скок шут во височина во игра.</li> </ul>

	<p>-Шутирање на гол со скок шут во далечина во услови на игра и во игра.</p>	<p>- Наставникот објаснува, поставува задачи и организира шутирање на гол со скок во далечина, во услови на игра и во игра и ги следи нивните активности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да примени скок шут во далечина на гол од зоната на бм со скок помеѓу двајца полуактивни противници;</li> <li>- да примени скок шут во далечина на гол од зоната на бм со скок помеѓу двајца активни противници;</li> <li>- да примени правовремено и прецизно скок шут во далечина на гол од зоната на бм во игра.</li> </ul>
	<p>-Зонска одбрана 6:0 и одбрана 5 :1 и напад против зонска одбрана 6:0 и одбрана 5 :1.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот вербално објаснува, поставува задачи и организира движење на секој играч во зонска одбрана и напад против зонска одбрана 6:0 и одбрана 5 :1 и ги следи активностите на учениците.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да се поставува и движи во зонска одбрана и во напад против зонска одбрана 6:0 и 5 :1, при полуактивна одбрана и напад.</li> <li>- правилно да се поставува и движи во зонска одбрана и во напад против зонска одбрана 6:0 и 5 :1, при активна одбрана и напад.</li> <li>- правилно, прецизно и соодветно да се поставува и движи во одбрана и напад против зонска одбрана 6:0 и 5 :1 во игра.</li> </ul>

Модуларна единица 6: ОДБОЈКА				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување*
1	<p>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изведува елементи од одбојката во услови на игра и да игра одбојка со почитување на правилата.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Одбивање на топка со прсти во разни правци и растојанија и во игра.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот вербално објаснува, поставува задачи и организира одбивање на топка со прсти и ги следи активностите на учениците.</li> </ul>	<p>Ученикот/ученичката може:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правилно да одбива топка со прсти во разни правци и растојанија со помали грешки;</li> <li>- правилно да изведува одбивање на топка со прсти во разни правци, поголеми растојанија и преку мрежа;</li> <li>- правилно да изведува одбивање на топка со прсти во разни правци и растојанија во игра.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Одбивање на топка со подлактици во разни правци и растојанија и во игра.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот вербално објаснува, поставува задачи и организира одбивање на топка со подлактици и ги следи активностите на учениците.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- правилно да одбива топка со подлактици во разни правци и растојанија со помали грешки;</li> <li>- правилно да изведува одбивање на топка со подлактици во разни правци, растојанија и преку мрежа;</li> <li>- правилно да изведува одбивање на топка со подлактици во разни правци и растојанија во игра.</li> </ul>

\* Внесени се стандарди/индикатори за постигнување на резултатите од учењето врз основа на кои се определуваат критериумите за оценување.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Школски сервис (долен) и во игра.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот вербално објаснува, поставува задачи и организира школски(долен) сервис и ги следи активностите на учениците.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да изведува школски сервис од основната линија на мрежа со помали грешки;</li> <li>- правилно да изведува школски сервис од основна линија;</li> <li>- правилно да изведува школски сервис во игра.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Тенис сервис (горен)и во игра.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот вербално објаснува, поставува задачи и организира тенис(горен) сервис и ги следи активностите на учениците.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да изведува тенис сервис од основна линија на мрежа со помали грешки;</li> <li>- да изведува правилно тенис сервис од основна линија;</li> <li>- да изведува правилно тенис сервис во игра.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Смечирање на топката и во игра.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот вербално објаснува, поставува задачи и организира смечирање на топката и ги следи активностите на учениците.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да изведува смечирање на топката преку ниска мрежа со скок со помали грешки;</li> <li>- правилно да изведува смеч на мрежа преку блок;</li> <li>- правилно да изведува смечирање преку блок во игра.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Блокирање на топката и во игра</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот вербално објаснува, поставува задачи и организира блокирање на смечирани топки и ги следи активностите на учениците.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- правилно да се поставува во блок на мрежа и со помали грешки блокира смечирани топки;</li> <li>- правилно да се поставува и успешно блокира смечирани топки;</li> <li>- успешно да блокира смечирани топки во игра.</li> </ul>

		<p>- Игра на мрежа со реализација на техничко-тактички задачи.</p>	<p>- Наставникот вербално објаснува, поставува задачи за поставување на играчите на одбојкарски терен и ги следи нивните активности.</p>	<p>- да знае да се поставува, движи и изведува некои од изучените елементи во игра со помали грешки;</p> <p>- да знае правилно да се поставува, движи и ги изведува скоро сите изучени елементи во игра;</p> <p>- правилно, соодветно и успешно се поставува, движи и ги применува сите изучени елементи во игра.</p>
--	--	--	--	---

Модуларна единица 7: ФУДБАЛ				
Ред. број	Резултати од учење	Содржини и поими	Активности и методи	Критериуми на оценување*
1	<p><b>Ученикот/ученичката ќе биде способен/а да:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изведува елементи од фудбалот во услови на игра и игра фудбал со почитување на правилата.</li> </ul>	<p>-Водење топка со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот вербално објаснува, поставува задачи за водење на топката и ги следи нивните активности.</li> </ul>	<p><b>Ученикот/ученичката може:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- да ја води топката со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото, наизменично со двете нозе со полуактивен противник;</li> <li>- правилно да ја води топката со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото, наизменично со двете нозе со активен противник;</li> <li>- правилно да ја води топката и успешно го применува во игра.</li> </ul>
		<p>-Додавање и примање на топката со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото во место и движење.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот вербално објаснува, поставува задачи за примање и додавање на топката и ги следи нивните активности.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- правилно да додава и прима топка со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото во место и движење со полуактивен противник;</li> <li>- правилно да додава и прима топка со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото во место и движење со активен противник;</li> <li>- правилно да додава и прима топка со горен, внатрешен и надворешен дел на стапалото во игра.</li> </ul>

\* Внесени се стандарди/индикатори за постигнување на резултатите од учењето врз основа на кои се определуваат критериумите за оценување.

	<p>-Шутирање на гол со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото од место, со залет и од водење.</p>	<p>- Наставникот вербално објаснува, поставува задачи за шутирање на гол и ги следи нивните активности.</p>	<p>- правилно да шутира на гол со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото од место, со залет и од водење;</p> <p>- да правилно шутира на гол со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото со залет преку поставен жив СИД;</p> <p>-да правилно шутира на гол со горен, внатрешен и надворешен дел од стапалото во игра.</p>
	<p>- Шутирање на гол со разни делови од главата од место и од скок.</p>	<p>- Наставникот вербално објаснува, поставува задачи за шутирање на гол со глава и ги следи нивните активности.</p>	<p>- правилно да шутира на гол со глава од место и во скок со полуактивен противник;</p> <p>- правилно да шутира на гол со глава од место и во скок со активен противник;</p> <p>- да шутира на гол со глава во скок и успешно го применува во игра.</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Фудбалска игра на два гола со примена на техничко-тактички задачи.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Наставникот вербално објаснува, поставува техничко-тактички задачи за поставување на играчите во одбрана и напади и ги следи нивните активности.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- да ги применува изучените елементи во игра;</li><li>- правилно да ги применува изучените елементи во игра, почитувајќи ги некои правила на игра;</li><li>- правилно и успешно да ги применува сите изучени елементи во игра, почитувајќи ги правилата на игра.</li></ul>
--	--	--	--

Оценување на постигањата на учениците	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оценувањето на постигањата на учениците ќе се реализира со бројчана оценка (од 1 до 5);</li> <li>- Преку дијагностичко оценување ќе се согледа и констатира иницијалната состојба на ученикот (знаењата, психофизичките способности и вештините);</li> <li>- За оценување на постигањата на учениците ќе се користат соодветни инструменти за оценување (чек листи, евидентни листи и др.).</li> </ul>
Литература и други извори	Учебник и прирачници одобрени од Министерството за образование и наука и други извори на учење.
Почеток на имплементација на наставната програма	Учебна 2021/2022 година
Институција/ носител на програмата	Биро за развој на образованието (БРО)
Потпис и датум на донесување на наставната програма	<p>бр. <u>13-11378/21</u>  <u>04 -10 - 2019</u> година</p>  <p>МИНИСТЕР, Dr. Arbër Ademi</p> 
Датум на ревизија	